


Враќањето на македонските имиња на селата за нас е историски момент, но не сакаме предвреме да креваме врева, бидејќи Законот предвидува две третини од пратениците во Парламентот да се изјаснат за ова прашање. Важно добивме поддршка од партијата на власт, имаме мнозинство. Се надеваме на таква поддршка и од опозицијата, бидејќи и со нив сме во контакт. Тоа е враќање на имињата од седумдесеттите години на минатиот век кога ни ги албанизираа, бидејќи во моментот, во регистрите на Албанија, Пустец се вика Ликенас.



Разговорот го водеше:
Жаклина МИТЕВСКА




 Господине Темелко, како градоначалник на Општина Пустец дојдовте од редовите на првата македонска партија во Албанија, Македонска Алијанса за Европска Интеграција. Оваа функција ја извршувате од февруари 2007 година...

ТЕМЕЛКО: Општина Пустец е специфична општина, која ја наследив со големи проблеми на економски план и големи проблеми од национален карактер кои треба да се решат. Во неа живеат 5.300 жители, а има 9 села со чисто етничко население. Според нашата предизборна програма, ние се залагавме за подобрување на условите за живот во Мала Преспа, а најголем проблем беше главниот пат Пустец-Стенје, кој го нарекуваме главна артерија на Преспа. Благодарение на добрата соработка со албанските власти, при што сакам да му се заблагодарам на амбасадорот на ЕУ во Албанија, г. Лохан, кој ги притисна албанските власти и успеавме со пари од Светска банка да го асфалтираме патот, претходно во присуство на албанскиот премиер го

одбележавме почнувањето на овој проект. За месец-два очекуваме да заврши целиот проект, односно патот до границата. Исто така, во инфраструктурата вложивме многу средства за поврзување на селата со главниот град, како и на други споредни патишта, како што е патот Пустец-црквата "Свети Атанас". Црквата е покрај езерото, а е оддалечена околу километар од селото Пустец. Патот ќе придонесе за развој на туризмот. Работиме на добри проекти за развој на селскиот туризам, за да создадеме подобри услови, бидејќи се соочуваме со голем проблем - луѓето го напуштаат местото. Многумина заминуваат во други држави за да опстанат. Во тие рамки веќе сме при крај со еден добар, голем проект - изградба на Махариши универзитетскиот центар, со капацитет од 2.500 студенти. Дефинитивно, со одлука на Владата, пред три месеци станавме сопственици, ни го предадоа местото каде ќе се гради универзитетскиот центар. Напролет ќе почне неговата изградба. Тоа се 36 згради, а проектот чини околу 40 милиони евра. Три отсто од вредноста на проектот

ќе се префрлат на сметка на Општината и ние ќе бидеме најбогата Општина во Албанија. Се надеваме дека ќе успееме да ја изградиме цела Преспа, како што доликува, да има многубројни вработувања. Во самата програма на Универзитетот ќе се практикува еколошка храна, ќе се склучат договори со селаните, а ќе има и вработувања за оние кои ќе се грижат за одржувањето на зградите, парковите итн. Махариши универзитетот ќе има 13 насоки - медицина, педагошки, информатика, за животна средина. Моето прво ветување беше дека ќе ја завршиме изградбата на црквата "Свети Архангел Михаил", за нашите молитви да бидат на вистинско место, а потоа ќе се посветиме на други работи. Црквата ја покривме, останаа само уште некои помали внатрешни работи, кои ќе бидат завршени. Исто така, работиме и на политички план.

ПЛОШАДИТЕ СО ИМИЊА НА МАКЕДОНСКИ ПАТРИОТИ

 Што се случува на планот на борбата за малцинските права?

АЛБАНИЈА ЌЕ ГИ ВРАЌА МАКЕДОНСКИТЕ ТОПОНИМИ



ТЕМЕЛКО: Нашата битка почна како Здружение, Организација за заштита на правата на Македонците во Албанија "Друштво Преспа", каде сè уште сум претседател, потоа се формира Заедница. Сега кога сум на функцијата градоначалник имам можност да ги решавам националните проблеми, на што му посветувам особено внимание. Гледам дека меѓународните власти во Албанија не беа запознати со македонското прашање. Моето објаснување и запознавање со тоа оди кон нивно решавање. Неодамна ми се јавија од Кабинетот на албанскиот премиер (претходно јас и мојот заменик Васил Стерјовски бевме на средба со него и разговаравме за многу прашања) и има добри најави за отпочнување процедура за враќање на македонските имиња на селата. За нас ова е историски момент, но не сакаме предвреме да креваме врева, бидејќи Законот предвидува две третини од пратениците во Парламентот да се изјаснат за ова прашање. Важно е тоа дека добивме поддршка од партијата на власт, имаме мнозинство. Се надеваме на таква поддршка и од опозицијата, бидејќи и со нив контактираме. Тоа е враќање на имињата од седумдесеттите години на минатиот век, кога ги албанизираа, бидејќи во моментот, во регистрите на Албанија, Пустец се вика Ликенас. Донесовме одлука за именување на плоштадите со имиња на македонски патриоти од античка Македонија до денес. Плоштадот во Пустец се вика Гоце Делчев, во Шулин - Методија Андонов Ченто, во Горна

Горица - Александар Македонски... На последната средба со министерот за образование, Фатос Беа, го покренав прашањето за образование на мајчин јазик, а тој ми вети дека ќе се заинтересира за ова, при што му го посочив и прашањето за Македонците во Голо Брдо и во Гора. За македонското прашање лобираме насекаде во Албанија. Во однос на деведесеттите години на минатиот век, сега таа борба е позасилена. Во сите кругови, кај претседателот, премиерот, министрите го актуелизирам македонското прашање. Сфатив една работа, но и добра порака која треба да ни биде поука за нас Македонците надвор од Република Македонија - тоа јагне што блее ќе цица. Имено, јасно е дека доколку бараме и го актуелизираме нашето прашање како Македонци, тогаш сигурно еден ден ќе се исполнат нашите права. Во моите активности остварувам бројни контакти со градоначалниците од Егејскиот дел на Македонија, имаме заеднички проект со градоначалникот на Општина Овчарани, со градоначалниците на Лерин и на Преспа. Во овие контакти го поставувам македонското прашање. Гледам дека во Грција има многу голем притисок во однос на тоа, има малку разлика со нас. И ние порано не бевме во некоја многу подобра положба. Пред да се кандидирам и јас се соочив со многу притисоци.

☀️ **Ќе побарате ли Албанија да организира повторен попис? Веројатно тогаш бројката на Македонците би била поголема!?**

ТЕМЕЛКО: Пописот е нож со две острици. Ние бараме попис, но со мониторинг од меѓународни институции, каде ќе има и наши претставници. Албанија може уште утре да рече ќе организираме попис и да изврши притисок врз населението, кое е мешано со Албанци, за тие да не се определат како Македонци. Значи, попис да, но под услови тој да се спроведува со меѓународен мониторинг и со наши претставници од партијата и здруженијата. Тогаш бројот на Македонци ќе биде многу поголем и бројката која ја декларираме, 150.000-200.000, верувам дека ќе биде многу поголема.

РАЗБИРАЊЕ ОД МАКЕДОНСКАТА ВЛАДА

☀️ Конгресот на Вашата партија, Македонска Алијанса за Европска Интеграција, неколку пати се одложуваше. Наскоро се очекува негово одржување...

ТЕМЕЛКО: Во Преспа добро сме организирани, функционираат општинските комитети, месните комитети по сите села, избрани се делегати. Конгресот е одложен затоа што имаме финансиски проблеми. Тоа е голем проект, да беше поинаку како Општина ќе можевме и ние да помогнеме. Се работи за делегати од цела Албанија и сè ова чини околу 17.000 евра. Но, сега сме најблиску до неговото одржување, имаме согласност дека ќе одиме со политички секретаријат како "Виножито".

Интервју

☀ Колкава е заинтересираноста на македонската Влада за Македонците во Мала Преспа?

ТЕМЕЛКО: Во моментот оваа Влада се грижи за малцинствата. За оние Македонци на кои им е потребна хируршка интервенција, која чини од 4.000 до 8.000 долари, средства кои едно семејство од Мала Преспа никогаш не може да си ги дозволи, Владата на РМ им излегува во пресрет. Такви случаи има стотина, сепак животот е најбитен и поважен од сè. Стипендиите во континуитет се зголемуваат, а за посетни технички прашања наидуваме на разбирање кај Владата на Република Македонија. На случајна средба со македонскиот премиер Груевски, во селото Сирхан кое е до границата, од него побарав да се овозможи граничниот премин да работи до 24 часот. Тој тоа и го реализира. Јас сум реален и не очекувам многу, зашто Р Македонија има бројни проблеми. Доколку таа биде богата држава, има други методи и начини како да им помогне на Македонците во соседството, а не преку Собранието, Владата...

Овде во Албанија има 1.000 семејства кои земаат пензии од Грција и тие лица се декларират како Грци. Македонија не е толку богата, но во моментот сепак сум на мислење дека не сме отфрлени.



☀ Работите и на развојот на селскиот туризам...

ТЕМЕЛКО: Во однос на селскиот туризам многу напредувавме. Соработуваме со меѓународни фондации, како и со италијанската Влада. Плажата е во завршна фаза, се организираат бесплатни превози од Корча до фамилиите

кои примаат туристи, а има семејства кои почнаа од тој приход и да живеат. Тоа е потешок процес, но тоа е иднината. Има добри услови за развој на туризмот. Со УНДП направивме добар локален план за развој, тука е проектот Преспа парк, и во тој локален план се опфатени сите проблеми на Општината и патот како да се дојде до развој на туризмот.

STAFFORDSHIRE во Македонија!



ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ

Од Стафордшир Универзитетот
Англија



- Бизнес администрација
- Компјутерски науки и информатички технологии
- Меѓународни односи, политика и европски студии
- Комуникации и медиуми
- Англиски јазик и литература

ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ

Од Стафордшир Универзитетот
Англија



- MBA
- Компјутерски програми
- Европско деловно право
- Споредбено меѓународно и европско право
- Европски студии

■ CREATE THE DIFFERENCE

ГОДИШНА ШКОЛАРИНА
2700 €
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛНИ ТРОШОКОВИ

Бесплатен автобуски превоз
за студентите



NEW YORK
UNIVERSITY
SKOPJE

02 2034 600
www.nyus.edu.mk
www.staffs.ac.uk